

20101713712

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

2010
29 .07-5272/1
2010
Горге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

I. Основни одредби

1

(:),

:).

2

:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3

48 (2) 2 .

4

(1) (:) , (:) ,

(2) (1) , .

5

1. „ “ : ,

2. „ “ ; ,

3. „ “ ;

/ 4. „ “ , ;

5. „ “ ,

6. „ “ ;

7. „ “ ;

8. „ “ ;

9. „ “ , .

-

(2)

.

,

.

11

,

10

(1)

:

-

4

(1) (2)

,

-

1

.

12

,

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

14

:

(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)

(1) 15

(2) (1)

15 (1) 16

17

(1) 18

(2) (1)

(3)

19

**IV. Постапка за признавање на професионални
квалификации**

(1) 20

(2)

(1)

-

-

-

-

-

21

22

)

(:).

23

24

(1)

-

-

-

-

(2)

(1)

(3)

25

26

,
,
,

27

,

28

(1)

,

(2)

.

(3)

(2)

14

(4)

(2)

(5)

(6)

(3)

29

,

30

(1)

(2)

, :

-

-

(3)

(2)

(4)

(2)

31

-

-

-

/

32

33

(1)

-

-

-

(2)

(1)

34

35

(1)

30 (2) 1 2
(2)

(3)

36

37

(1)

, :

-

-

(2)

38

(1)

(2)

39

40

(1)

(2) (1)

(1) 41

(2) (1)

42

43

V. Надлежности на министерството надлежно за образование во постапката на признавање на професионалните квалификации

(1) 44

(2) (1)

(3) (1)

(4)

(5)

45

- :
- ,
- ,
- ,
- ,

-

-

(1)

46

-

-

(2)

(1) 2

VI. Евиденции и водење на регистри

(1)

47

-

- e

-

- e

(2)

(1)

(3)

(1)

48

(1)

-

-

(2)

(3)

(1) (1)

49

- : 1 -
- 2- -
- 2- -
- 2- -
- , 3 -
- 4 -
- , 5 -

50

49

51

- (1)
- , (,)
- (2)
- (3) (2)
- (4) 49

**VII. Заштита на лични податоци
на кандидатот**

52

- (1)
- (2)
- (1)

- ,
- ,
- ,
-
-

(2)

(3)

57

X. Преодни и завршни одредби

58

(1)

(2)

31

2012

(3)

31

2012

(4)

59

60

“

”